

ПРЕГЛЕД НА ВИСИНАТА НА ПООДЕЛНИТЕ ИЗДАТОЦИ

Вид на издаток 1	ИЗНОС		Се применува од период 4
	Стопанство 2	Нестопанство 3	

Дневници за службени патувања

- 8%¹ од просечната исплатена плата по работник во последните 3 месеци
2.097,00 700,00² 20-07-2020

Трошоци за исхрана кога работодавачот ја организира на свој трошок

- најмногу до 20%³ од просечната нето плата по работник исплатена во претходната година
5.043,00 ----- 20-02-2020

Регрес за годишен одмор

- 40%⁴ од просечната исплатена плата по работник во последните 3 месеци
- 60%⁵ од просечна исплатена месечна нето плата по работник
10.487,00 15.834,00 20-07-2020
 9.000,00⁶

Отпремнина за одење во пензија

- двократен износ од просечната исплатена месечна нето плата во последните три месеци
52.434,00 20-07-2020
- двократен износ од просечната исплатена месечна нето плата
52.780,00 20-07-2020
50.426,00⁷

¹ член 69 став 1 од Општиот колективен договор за комунални дејности на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 107/06);

² член 20 став 2 алинеја 1 од Грански колективен договор за органи на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено - поправните и воспитно-поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на Градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 51/20)

³ член 113 став 4 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/05,...120/18);

⁴ член 35 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството (Пречистен текст) („Службен весник на РМ“ бр. 115/14, Спогодба 119/15 и 150/2016) (Најмал износ);

⁵ член 9 од Законот за исплата на платите во РМ („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, ...147/15);

⁶ член 21 од Грански колективен договор за органи на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено - поправните и воспитно-поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на Градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 51/20)

⁷ член 23 од Грански колективен договор за органи на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено - поправните и воспитно-поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на Градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 51/20)

Јубилејни награди

26.217,00⁸ просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија исплатена во последните три месеци

- согласно одредбите на член 78 од Општиот колективен договор за комуналните дејности

Со Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на РМ“ бр. 265/2019) не е уредено правото за дневни трошоци при службени патувања во земјата.

Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија е објавен во („Службен весник на РМ“ бр. 10/08, 88/08, 122/08 и 85/09).

Почитувајќи ги одредбите на член 204 до член 210 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/05,27/16), упатуваат дека Општиот колективен договор за јавниот сектор се однесува на органите на државната власт и другите државни органи, органите на ЕЛС, установите, јавните претпријатија, заводите, агенциите, фондовите и други правни лица кои вршат дејност од јавен интерес.

Согласно член 47 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 130/09), општите колективни договори се усогласуваат со одредбите на Законот за работните односи во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на измените и дополнувањата на Законот за работните односи, односно најкасно до 4^{ти} мај 2010 година.

Најниската основица за пресметување на придонесите од задолжително социјално осигурување согласно одредбите на член 15 став 1 од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 142/08, 62/09, 64/09, 156/09, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12, 150/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/14, 180/14, 188/14, Автентично толкување 8/15, 20/15, 48/15, 129/15, 217/15, 190/16, 171/17, 35/18, 247/18) за тековната 2020 година изнесува **19.160 денари** во бруто износ.

Минимална плата

Согласно објавата од Министерството за труд и социјална политика содржана во „Службен весник на РСМ“ бр. 75/20 од 24.03.2020 година е утврдено дека „висината на минималната плата во **бруто износ** во Република Северна Македонија започнувајќи од април 2020 година изнесува **21.776 ден.**“. Со Извршените пресметки од наша страна констатиравме дека минималната плата започнувајќи од месец април 2020 година изнесува **14.934 ден.**

Имајќи ги во предвид одредбите на Уредбата со законска сила за примена на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија за време на вонредна состојба, објавена во („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 88/20), минималната нето плата за месеците: април, мај и јуни 2020 година е утврдена во висина од 14.500 денари. Според наши пресметки минималната бруто плата за наведените месеци месечно изнесува 21.107,00 денари.

Имајќи го искуството од досегашната примена и начинот на утврдување и пресметување на доплатата на нето плата до минималната нето плата, укажуваме дека тоа не треба да се врши со промена на интерните акти или со допишување на бодови во пресметката на нето плата туку со прилагодување на софтверската апликација со вградување на поле додаток до минимална плата.

⁸ член 35 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството (Пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 115/14, Спогодба 119/15 и 150/2016).

Паричен надомест за лица ангажирани со договор за дело во органите на државната власт, регулаторните тела, агенциите, државните комисии, правните лица во целосна сопственост на државата, единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје за време на вонредна состојба

Органите на државната власт, регулаторните тела, агенциите, државните комисии, правните лица во целосна сопственост на државата, единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје за време на вонредна состојба при исплата на паричен надомест за лица ангажирани со договор за дело потребно е да ги имаат во предвид одредбите на Уредбата со законска сила за исплата на паричен надомест за лица ангажирани со договор за дело во органите на државната власт, регулаторните тела, агенциите, државните комисии, правните лица во целосна сопственост на државата, единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје за време на вонредна состојба објавена во („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 102/2020), со која се вршат одредени ограничувања детално уредени во наведената уредба.

Уставниот суд на Република Северна Македонија на седницата одржана на 24 јуни 2020 година, донесе: РЕШЕНИЕ со кое се ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на Уредбата со законска сила за исплата на паричен надомест за лица ангажирани со договор на дело во органите на државната власт, регулаторните тела, агенции, државни комисии, правните лица во целосна сопственост на државата, единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје и правните лица основани од единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје за време на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 102/2020), објавено во Службен весник на РСМ број 175/2020, со кое се запира извршувањето на уредбата со законска сила, како и сите дејствија донесени, односно преземени врз основа на истата.